

ПОБЕДНИЦИТЕ ЌЕ РАБОТАТ

Опозицијата ја однесе победата во главниот град, а Ристо Пенев, по два мандата, заминува од градоначалничкиот кабинет. Општина Чаир прв пат доби градоначалник од албанска националност.

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА



Имало Господ да завршат и овие избори. Се изморивме од одењето по гласачките места, а главата сè уште ни е полна со обвинувањата и со критиките кои власта и опозицијата меѓусебно си ги упатуваа во изминатиов период. Се изнаслушавме сè и сешто, и можеме слободно да кажеме: што е многу - многу е! Токму премореноста на гласачкото тело го потврдува фактот зошто на 10 април имаше послаб одзив на гласачите, за разлика од претходните гласања (13 и 27 март). Во овој период некаде се гласаше, некаде се прегласуваше. Тоа создаде дополнително оптоварување за граѓаните, но воедно и го збуни македонскиот електорат.

Повлекувањето на Ристо Пенев, беше причина многу луѓе да не излезат на гласање

на 10 април, сметајќи дека работата е завршена. Сепак, овие избори се важни и по тоа што опозицијата ја однесе победата во главниот град, а довчерашниот градски "татко" Ристо Пенев, по два мандата, заминува од градоначалничкиот кабинет. По овие локални избори Општина Чаир прв пат добива градоначалник од албанска националност. Всушност, по договорот меѓу коалиционите партнери од власта, Чаир беше поделен на две општини, се создаде новата Општина Бутел, каде што мнозинство се Македонци, а делови од Општина Центар со мнозинско албанско население се припоија кон Чаир. Апсурдно е и тоа што експратеникот Амди Бајрам го доби градоначалничкиот мандат во Општина Шуто Оризари, истиот ден кога требаше да биде зад решетки за аферата "Исчезнато платно". Но, тој не се пријави во затворот во Идризово, и факт е дека Амди Бајрам не може да раководи, според Законот, со Опш-



ДИК: НАЈМНОГУ ГРАДОНАЧАЛНИЧКИ МЕСТА ЗА ВЛАСТА

До затворањето на овој број од нашиот неделник, располагаваме со следните податоци на ДИК: коалицијата "За Македонија заедно" освои најмногу градоначалнички места - 36, а здружената опозиција 21. ДУИ освои 15 општини со мнозинско албанско население, ВМРО - НП 3 општини, а по бојкотот, ДПА и ПДП имаат само двајца градоначалника. Во 7 општини победија независни кандидати. Еден градоначалник има и Сојузот на Ромите. Победник во главниот град е Трифун Костовски. Коалицијата на власт од поголемите општини, ги освои: Куманово, Штип, Струмица, Гевгелија, Кочани, Охрид и Карпош, како единствена скопска општина. Опозицијата со ВМРО - ДПМНЕ доминира во Скопје. Тие ги освоија општините Бутел, Центар, Аеродром, Кисела Вода, Гази Баба и Горче Петров. Свои градоначалници таа ќе има и во Битола, Прилеп, Валандово, Радовиш. ДУИ без противник во трката ги доби Гостивар, Тетово, Струга, Дебар, Долнени. ВМРО - НП на Георгиевски има градоначалнички места во Петровец, Македонска Каменица и Македонски Брод. Албанската опозиција ДПА-ПДП е во Сарај и во Желино. Според ДИК, независни кандидати победија во Кичево, Чучер - Сандево, Чашка, Зелениково. Според гласовите добиени за советничките листи, коалицијата на власт добила 436 места во советите, здружената опозиција 323, ДУИ има 213 советници, ВМРО - НП 136, ДПА-ПДП 130, а група избирачи 64.

ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА МОСТ: ПОМАЛ ОДЗИВ НА ГЛАСАЧИТЕ

Вториот круг од локалните избори и прегласувањето биле порегуларни во однос на претходните два круга, оценува граѓанската асоцијација МОСТ.

Нерегуларностите кои ги забележале набљудувачите на МОСТ на гласањето на 10 април биле изолирани и помалубројни и се однесувале на незаконско уфрлање гласачки ливчиња во кутиите, гласање на едно лице за повеќе и некористење на уве ламбата. Според МОСТ, одзивот на гласачите бил релативно помал во однос на првиот круг.



тината Шуто Оризари. Од Државната изборна комисија велат - дали градоначалничкиот мандат на Амди Бајрам ќе му биде одземен и ќе има втор круг на избори, одлучуваат надлежните, но не тие.

"Според член 9 од Законот за локални избори, вонредни избори за Совет и градоначалник се распишуваат и се спроведуваат во согласност со од-

редбите од Законот во рок од 70 дена од денот на настапувањето на условите за престанок на мандатот утврдени со закон", коментира Зоран Таневски, портпарол на ДИК.

Овој круг на избори, со мали исклучоци, се разликува токму по регуларноста и демократската атмосфера.

"Сметам дека третиот изборен круг во споредба со



ТРИФУН КОСТОВСКИ: ПРВ ЧЕКОР КОН НЕШТО НОВО

"Ми причинува голема чест што со огромно мнозинство ја добив вашата доверба во идните четири години да го водам главниот град. Ова е првиот чекор кон нешто што треба да значи ново, ова е само почеток кон она што значи 'што можам јас да направам за мојот град и за мојата татковина'", порача Трифун Костовски.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ: ВЛАСТА Е ДЕЛЕГИТИМИРАНА



"Ние како партија во следниот период треба да се подготвиме за победа на парламентарните избори. Оваа победа која ја имавме на локалните избори е порака до власта дека таа е делегитимирана, дека не може да се согласат со еден ваков начин на владеење. Но и дека доаѓаат нови сили, дека доаѓаат нови луѓе со нови програми, визији и идеи", вели Никола Груевски, претседател на ВМРО-ДПМНЕ.

ОДИХР: ГЛАВНО МИРНИ ИЗБОРИ

Гласањето се спроведе во претежно мирна атмосфера, но во повеќе општини повторно беа забележани случаи на изборни неправилности. Индикации за полнење на гласачки кутии, групно гласање и непотпишување на гласачкиот список, беа набљудувани во повеќе случаи, се наведува во соопштението со заклучоците на набљудувачите од ОДИХР и Советот на Европа за изборите на 10 април.

ЗА ДОБРОТО НА НАРОДОТ

првиот и со вториот, беше урнек како натаму Македонија треба да организира избори. Верувам дека политичката зрелост која ја демонстрираа сите политички субјекти, одличната координација меѓу изборните органи и МВР доведе до тоа да имаме ситни : нерегуларности кои не влијае : ја на резултатот. Немавме ниту : еден инцидент и верувам дека : со овој круг покажавме дека : Република Македонија : ако сака може да ги исполни : сите демократски стандарди, : кои ѝ доликуваат на една : држава која претендира да : биде членка на НАТО и на : Европската унија", потенцира : Бучковски. : Но, претседателот на ВМРО : - ДПМНЕ и лидер на опозици : јата, Никола Груевски, иско : ментира дека мирната атмо : сфера на гласањето на 10 април : тешко ќе ја поправи сли : ката од претходното гласање. : За разлика од ДПА и ПДП : кои прогласија бојкот, во ма : кедонскиот владејачки блок : лидерите на СДСМ и ЛДП ап : стинираа од граѓанската дол : жност. Претседателот на држа : вава гласаше дури на крајот : од денот.

НИКОЛА КУРКЧИЕВ: ПОЗИЦИОНИ ЧЕСТИТКИ ЗА ТРИФУН



"Им честитаме на граѓаните за придонесот кој го дадоа и го потврдија демократскиот капацитет на Македонија и истовремено сакаме да им оддадеме признание за ажурноста на надлежните органи, кои очигледно во делот на организацијата придонесоа овој круг да биде онаков каков што сите посакуваа. Искрена честитка до господинот Костовски и се надеваме дека ќе биде успешен како што беше господинот Пенев", вели Никола Куркчиев, шеф на ИШ на коалицијата "За Македонија заедно".

ГАНКА САМОИЛОВСКА - ЦВЕТАНОВА: НЕПРЕМОСТЛИВИ РАЗЛИКИ СО ЛИДЕРОТ



Ганка Самоилоvsка - Цветанова поднесе неотповиклива оставка на функцијата потпретседател на ВМРО - ДПМНЕ. Во писменото известување Цветанова вели дека се решила на овој чекор поради непремостливите разлики со лидерот.

"Длабоко се извинувам што не учествував во изборната кампања, но за мене беше неприфатливо да бидеме дел од коалиција во која има партии што се некомпактибилни со новото лице на ВМРО-ДПМНЕ", вели Цветанова.

На последната средба со Груевски минатата недела таа му понудила две опции. Да се премостат недоразбирањата, или таа да си поднесе оставка. По два дена размислување, Груевски одговорил дека ѝ ја прифаќа оставката.